

**"Стабилноста на соседна и пријателска Македонија, е многу значајно прашање за Албанија. Без оглед дали на власт се социјалистите или демократите", изјави Фатос Нано, на средбата во Корча со лидерот на ДУИ, Али Ахмети.**

и првиот човек на ДПА, Арбен Џафери, кој додаде: "На албанската кауза во Македонија ѝ се облекува религиозно руво, што повеќе ја зголемува тензијата".

Според Џафери, тезите за постоењето на муслимански екстремизам во Македонија

Според "Газета Шкиптаре", покрај македонската Влада и официјална Тирана, состојбата во Кондово будно ја следат и странски разузнавачки служби.

Тие, пишува весникот, се сомневаат дека во Кондово дејствуваат исламистичките

## "КОНДОВО ГИ СПЛОТУВА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ТИРАНА И СКОПЈЕ"



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Безбедносото прашање во Република Македонија во ништо не се разликува во однос на сегашните состојби во светот каде тероризмот зема сè поголеми размери, поради што владите на западните земји забрзано подготвуваат дополнителни ригорозни мерки против екстремистите и радикалните лица. Поради ова англиската полиција доби одврзани раце и секое сомнително лице кое одбива да се легитимира може да биде ликвидирано на лице место. За разлика од западно-европските земји, во нашата земја на тој план се тапка во место, иако највлијателните албански политичари во регионот, лидерот на ДУИ Али Ахмети и довчерашниот премиер на Република Албанија, Фатос Нано, повикуваат на внимание од растечкиот исламски радикализам во Македонија.

"Стабилноста на соседна и пријателска Македонија, е многу значајно прашање за Албанија. Без оглед дали на власт се социјалистите или демократите", изјави Фатос Нано, на средбата во Корча со лидерот на ДУИ, Али Ахмети.

Состојбата во Македонија, особено настаните во Кондово, биле главна тема на оваа средба, при што била искажана заедничка вознемиреност.

"Вмешаноста на исламис-

тички елементи меѓу Албанците во овој регион, претставува потенцијална опасност за подигнување на меѓуетничките тензии", се нагласуваше во соопштението по средбата во Корча.

Ова прашање, поважните албански гласила, состојбата во Кондово ја оценуваат како нестабилна, која се влошила откако албански групи се отцепиле од скопските авторитети и се обидуваат да ги повторат сценаријата од изминатите години.

Инаку, вознемиреноста и загриженоста на албанските високи функционери, во врска со состојбата во Кондово, најпрво ја изнесе шефот на државата Алфред Мојсију, кој на средбата со неговиот црногорски колега Филип Вујановиќ, во Улцин, предупредувал на опасноста од нови немири во Македонија, нагласувајќи дека албанските групи, како оние во Кондово, никако не треба да се поддржуваат, туку напротив, тие треба да се најдат пред лицето на правдата.

Наспроти нив Демократската партија на Сали Бериша, која по победата на изборите на 3 јули, ќе го даде новиот албански премиер, во врска со состојбата во Кондово, апелира на ригорозното спроведување на Охридскиот договор, а не на радикалните елементи во скопското предградие.

Со слична констатација е



и на другите простори каде што живеат Албанци, имаат цел на албанската кауза да ѝ дадат религиозен карактер, да ја копромитираат албанската политика. Според него, таквите тези се подготвуваат од разни "антиалбански кујни".

"Таквите тврдења имаат намера да кажат дека во Македонија или на другите простори каде што живеат Албанци, нема албанска, туку има религиозна кауза. Овој проблем не постои и не е закана за интегритетот или безбедноста во Македонија. Некој сака да создава непријателство, со кое не можеме ниту ние ниту никој друг да излезе на крај", изјави Џафери.

Но, тој не успева да ги покрие фактите на Проксима, која кај селото Зајас забележала вооружени лица во маскирни одела. Истовремено до вакви констатации дошле и гласилата во Албанија, кои уште тврдат: "Скопје и Тирана разменија бројни информации за постоењето исламисти во скопско Кондово, пренесуваат медиумите во Албанија, наведувајќи дека тензијата во ова село расте поради опасност од судири".

екстремисти од сектите Вахаби и Текифири, кои наводно се поврзани со првиот човек на Ал Каида во Ирак, терористот Абу Мусаб ал Заркави.

Екстремистите од овие секти можно е да имаат и поддршка од одредени партии во Македонија, за што веќе разговарале официјални претставници на Скопје и на Тирана, наведува весникот, најавувајќи нови средби меѓу македонската и новата албанска Влада кога таа ќе биде конституирана.

Во тој контекст се и последните случувања за убиството на Миле Петковиќ-Брус, кој среде бел ден беше ликвидирани на сверски и брутален начин. Истовремено во затворот "Идризово" беше продолжена приказната, која веруваме тука нема да заврши, бидејќи свецкањето на оружјето нè предупредува за можните импликации од лошата безбедносна состојба, која се дополнува со исклучително комплицираната слика во ИВЗ, каде исламските радикални елементи ги диктираат настаните на денот, месецот, годината и иднината.